



# TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

## 24ти Мај

### БАРСЕЛОНА

Авион 4 дена / 3 ноќевања

Прекрасната Барселона е признаена за глобален град поради нејзината голема улога во финансиите, трговијата, медиумите, забавата, уметностите и меѓународната трговија. Барселона е главен економски центар со едно од најзначајните средоземни пристаништа, додека пак Меѓународниот Аеродром Барселона е втор по големина после Аеродромот Барахас во Мадрид. Основан како римски град, Барселона станала главен град на грофовите од Барселона. По спојувањето со Кралството Арагон, таа станала еден од најзначајните градови во него. И покрај тоа што често пати била освојувана во историјата, денес Барселона е значаен културен центар и главна туристичка дестинација со богато културно наследство. Особено добро познати се архитектонските дела на Антони Гауди и Луис Доменек Монтанер чии дела денес се под заштита на УНЕСКО. Од неодамна градот стана познат по Летните Олимписки игри од 1992 година. Седиштето на Сојузот на средоземните краишта е сместено во Барселона.



#### 24. Мај 2019 (петок) СКОПЈЕ – БАРСЕЛОНА

Состанок на групата на аеродромот Александар Велики во 16:15 часот. Полетување за Барселона во 18:15 часот. Пристигнување во Барселона во 21:05 часот. Организиран трансфер до хотел. Сместување. Ноќевање.

#### 25. Мај 2019 (сабота) БАРСЕЛОНА

Организиран панорамски разглед на градот: булеварот Дијагонал - главната авенија која Барселона ја дели на два блока источен и западен, готската Катедрала Саграда Фамилија, плоштадот Каталонија - централниот плоштад, точката каде стариот град се сретнува со новиот, во продолжение се протега зелената авенија Рамбла, споменикот на Колумбо, Олимпиското пристаниште, ридот Мон Жуик, Олимпискиот стадион и спортската палата, плоштадот Шпанија, прекрасните Магични фонтани... Можност за факултативна посета на Аквариумот – еден од најголемите и најубавите аквариуми во Европа. Слободно време за шопинг во познатиот шопинг центар Magnum. Ноќевање.

#### 26. Мај 2019 (недела) БАРСЕЛОНА (факултатива: Фигерас+Герона)

Појадок. Слободен ден за индивидуални активности, прошетки. Можност за факултативна посета на Фигерас со Герона – препорачуваме целодневна посета на Фигерас каде се наоѓа музејот на Салвадор Дали, што е предизвик за сите љубители на уметноста и оние кои сакаат да видат нешто потполно оригинално. Место во кое е роден и цел свој живот творел Дали, и насекаде може да се забележи Далиевото влијание. Сите негови дела прикажани на посебен начин и на посебно место ја прикажуваат неговата генијалност. Музејот во кој може да се види најголемата и најразновидната колекција, скулптури, 3Д колажи, како и приватно колекции на Дали од други уметници. Попатно на враќање посета на убавото, живописно градче Герона, кој се наоѓа на североисток на Шпанија непосредно до Француската граница. Прошетка низ историскиот центар на градот, неговата тврдина изградена како систем на одбрана во римскиот период, катедралата која се наоѓа во срцето на тврдината, колористичниот куќички на брегот на реката Опуар.... Ноќевање.

#### 27. Мај 2019 (понеделник) БАРСЕЛОНА

Појадок. Факултативно, препорачуваме посета на стадионот Камп Ноу, музејот на ФК Барселона - модерен интерактивен музеј со прекрасни аудио и визуелни приказни. Посета на Шпанското село кое ја обединува и прикажува разноликоста на архитектурата на Шпанија. Прошетката продолжува кон паркот "Гуел" - ремек дело на познатиот шпански архитект Антони Гауди, препознатлив по својата уникатност, денес е дел од листата на светското културно наследство под заштита на UNESCO. Можност за посета на видиковецот Тибидабо, кој нуди прекрасен поглед на градот. Трансфер до аеродром. Во 21:50 часот полетување за Скопје. Пристигнување во Скопје во 00:35 часот по полноќ.

**ПРОМОТИВНА ЦЕНА до 20 Април: 22.260 денари (359 евра)**

**Цена на аранжман: 25.360 денари (409 евра)**

### Во цената на аранжманот е вклучено:

- Авионски превоз на наведената релација Скопје – Барселона – Скопје со Wizzair
- Рачен багаж (1 торба/куфер со димензии 40x30x20см)
- Трансфер аеродром – хотел – аеродром
- Сместување во хотел 3\*\*\* на база 3 ноќевања со појадок
- Организиран разглед на Барселона по програмата
- Организација на аранжманот и лиценциран придружник на патувањето

### Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Аеродромски такси по лице се 3.950 денари
- багаж за чекирање куфер до 20 кг 3300 ден, цената е променлива!!!
- Кабинска торба до 10кг (со димензии 55x40x23см) ден
- багаж за чекирање – куфер до 10 кг 1800 ден, цената е променлива!!!
- Влезници за Камп Ноу 25 евра, Аквариум 20 евра
- Посета на Парк Гуел, Шпанско село и Тибидабо 55 евра (превоз и влезници)
- Посета на Фигерас и Герона 60 евра
- Фламинко шоу со пијалок 40 евра
- Туристичка такса се плаќа во хотел – 1€ по ден на лице
- Билети за јавен превоз со метро
- Патничко – здравствено осигурување

### Напомени:

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 20 патници\*

Резервација се прави со авансна уплата од 30% од цената на аранжманот и копија од пасош, комплетна доплата 14 дена пред поаѓање\*

Цените се дадени во евра, уплата се врши исклучиво во денарска противвредност по курс 1€ = 62мкд\*

Калкулацијата за факултативните излети е направена ан минимум 15 особи, пријавувањето е при резервација во агенција\*

Пасошот треба да важи минимум 3 месеци по завршувањето на патувањето\*

**Важат општите услови за патување на ТА.Феријал Кашиков и СКТМ**

STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001  
e-mail: [info@ferijalkasikov.com.mk](mailto:info@ferijalkasikov.com.mk)

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002  
[www.ferijalkasikov.com.mk](http://www.ferijalkasikov.com.mk)